



**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**  
**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

---

**ПРОЦЕДУРА**  
**ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ И**  
**ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ**

**Скопје, 13 октовври 2017 година**

## **ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ**

Со оваа процедура се уредуваат фазите за избор на општини и општини во Градот Скопје во Република Македонија кои ќе влезат во Планот за јавни набавки за 2018 година за проширување на капацитетите на установите за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст (детски градинки/центри за ран детски развој) за вклучување на поголем број на деца од популацијата деца од 0 до 6 години живот со изградба на нови детски градинки/центри за ран детски развој како и проширување на постоечките капацитети, реконструкција и адаптација на други објекти и за групи во други просторни услови, а со цел доближување на јавните детски градинки/центри за ран детски развој до поголем број на население.

### **ПРВА ФАЗА**

- Министерството за труд и социјална политика ќе објави Повик за пројавување на интерес на општините и општините во Градот Скопје во Република Македонија за проширување на капацитетите на установите за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст (детски градинки/центри за ран детски развој) за вклучување на поголем број на деца од популацијата деца од 0 до 6 години живот со изградба на нови детски градинки/центри за ран детски развој како и проширување на постоечките капацитети, реконструкција и адаптација на други објекти и за групи во други просторни услови
- Повикот за пројавување на интерес ќе заврши заклучно со 20 ноември 2017 година

### **ВТОРА ФАЗА**

- Министерството за труд и социјална политика ќе објави Оглас за аплицирање на општините и општините во Градот Скопје во Република Македонија кои се заинтересирани за проширување на капацитетите за опфат на деца од предучилишна возраст, согласно утврдени критериуми од Министерството за труд и социјална политика
- Критериумите ќе бидат утврдени најдоцна до 25-ти ноември 2017 година
- Огласот за аплицирање ќе биде објавен најдоцна до 1 –ви декември 2017 година и ќе трае до 20 декември 2017 година

## **ТРЕТА ФАЗА**

- Склучување на Договор за деловно-техничка соработка помеѓу Министерството за труд и социјална политика и општините и општините во Градот Скопје кои аплицирале и доставиле комплетна документација согласно утврдените критериуми и ранг листата која ќе ја утврди Министерството за труд и социјална политика во рамките на утврдените Буџетски средства
- Ранг листата на општините и општините во Градот Скопје ќе биде утврдена во период од 20-ти до 25-ти декември 2017 година
- Од 26-ти декември 2017 година најдоцна до 1 јануари 2018 година треба да заврши фазата за склучување на договорите за деловно-техничка соработка.

Процедурата стапува во сила со денот на заверка во писарницата на Министерството за труд и социјална политика.

**Министер  
Мила Царовска**

Изготвил: Елица Димитровска  
м-р Дарка Петрушевска